

"ВОЈНА СО ЗБОРОВИ" МЕЃУ ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА

Народе македонски, без навреда кон другите етнички заедници кои живеат во Република Македонија, а сите сме во иста каша, подготвувај се за парламентарните избори кои ќе се одржат во јули. Но, претходно купете си еден куп дија-зепами или лексалиуми, бидејќи на "неродениот Петко" уште сега му ја кројат капата, без да се знаат изборните правила и судиите кои ќе го судат мечот. Многумина од учесниците во изборната трка најавуваат дека се победници и наводно тие ќе не



на која најмногу ни забележуваат странците, кои патем се подготвуваат да ја прифатат улогата да ни станат старатели или макеа. Имено, самите му влегуваме во "уста на лавот", бидејќи се караме за тоа како да имаме "не" фер избори, а не регуларни парламентарни избори, кои ќе не извлечат од калта и ќе не одведат кон Европа. Значи, во Собранието ништо не се случува, бидејќи надвор од него се штимаат изборните процеси, а во циркусот се вклучени сите, и позицијата и опозицијата. Двата блока ја

МАГАРЕШКИОТ ИНАЕТ ПОЛИТИЧКИТЕ "ВЕТЕ СДСМ И ВМ



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

водат во наредните четири години. Значи, уште петелот не закукурирал за да го најави денот за избори, а нивните парламентарци, кои бројат ситно од овој собраниски мандат, со полна уста лажат - најавуваат дека ќе бидат жестоки и остри. Според последните опипливи информации, 99,9 или 102,3 отсто од Амдиевите проценти од "Идризово", најверојатно парламентарните избори ќе се одржат на 3 или на 9 јули. Меѓутоа, тоа и не е битно, бидејќи е само една алка од многу важниот синџир, кој треба да се направи. Во ваква ситуација народот вели прво треба да направиш "оп", а дури потоа да ја прескокнуеш изборната матна трка,

Има ли поголемо зло од почнување политичка кампања, а притоа секој да ја избегнува одговорноста за одржување фер и демократски избори? Прво, по силата на функцијата, власта е таа која в раце ги има инструментите за создавање услови и контрола на одвивањето на изборите. Второ, за фер и нормални демократски избори опозицијата треба да се бори за регуларност, а не да придонесува за вжештување на политичката атмосфера. Вака двата политички субјекта ја отфрлаат одговорноста за одржување демократски избори.

Имено, во овој момент не постои клима за подготвување на изборната регулатива, констатира подзаборавениот Дон Кихот на македонската политика (Тито Петковски), бидејќи "ветерниците", СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, го кочат процесот.

почнаа изборната кампања, а во меѓувреме намерно лутаат со регулирањето на изборната регулатива. Таа тапка во место, бидејќи нема кој за неа да зборува или да дискутира во Собранието. На пример, на собраниското заседание кое се одржа на Водици, на 19 јануари, отсутуваше првиот човек на законодавниот дом, Љупчо Јордановски, кој освен што со умот е во Америка, веќе и физички не е присутен во Големата сала во Собранието. Всушност, не беа присутни и многумина, а оние кои беа таму, можеа да се избројат на прсти, театарлно изведувајќи драма - слична на демонстрантите против продажбата на ЕСМ.

На страната на СДСМ беа

СМЕШНО Е ТОА, ГОСПОДА!

Државната администрација ги доведе до нож народните избраници, кои меѓу себе се надмудруваат, караат и "очи си вадат". Имено, СДСМ не се откажува од идејата административците да ги бројат изборните ливчиња и затоа инсистира тие да бидат вклучени во избирачките одбори.

"Наводните аргументи се дека СДСМ ја партизирала оваа администрација и затоа не треба администрацијата да учествува во изборниот процес, во избирачките одбори. Па, тоа е смешно, господа", изјави пратеникот на СДСМ и портпарол на оваа партија, Борис Кондарко.

само Кондарко, Ивановска, Грковска и Томиќ. Нека изви-нат оние кои не ги ставивме меѓу нашите редови, но и горенаведените, пред очите на

јавноста, често ја напуштаа салата, што го пренесоа телевизиските камери. Ваква лоша слика имаше и на страната на опозицијата, Бонева,

Илија Китановски, Блаже Стојановски, Краљевски... Толку ли беа?! Сè на сè... ете, такви ни се парламентарците, кои од нашиот џеб просечно или минимум земаат 1.000 евра, а за себе уште си обезбедија и предвремена пензија. Другите кои не ги спомнавме станаа дипломати. Што ни е муабетот? За Изборниот законик не слушнавме ниту

рекол и што рекол... тоа и не е толку битно. Изборните процеси се договараат во четири, шест, осум, десет или дванаесет пара очи. Поради ова, по сè изгледа дека народните избраници ќе бидат само гласачка машинерија, а тоа што имаат намера да помогнат во дефинирањето на правилата на изборната регулатива им паѓа во вода, би-

"Овде ниту СДСМ, ниту ДПМНЕ немаат концепт за долгорочна примена и за локални, и за претседателски, и за парламентарни избори", оцени Блаже Стојановски, пратеник од ВМРО-НП.

ГИ СКАРА РНИЦИ" РО-ДПМНЕ

ТИТО ПЕТКОВСКИ ВО УЛОГА НА МИРОТВОРЕЦ

"Јас се извинувам што го прекинав забавниот дел од седницата", изјави Тито Петковски, кој неодамна го напушти СДСМ.

"Ова е прва фаза на донесување на изборните закони. За главната спорна точка, администрацијата, партиите имаат време до март да ги усогласат ставовите. Тогаш е планирано да се усвојат измените на изборното законодавство", истакна Петковски во неговата расправа по повод жешката тема - Изборниот законик.



КОЈ ЌЕ ГИ БРОИ ГЛАСОВИТЕ?

Новиот Изборен законик овозможува Владата лесно да ги фалсификува изборите. Овој став го застапуваат ВМРО-ДПМНЕ и речиси целата опозиција. Претседателот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, истакнува дека со предлогот



наместо партиски кадри во избирачките одбори да бидат вклучени државните административци, социјалдемократите нудат решение кое оди во нивна корист за уште еден изборен мандат. Трајанов смета дека не е битно кој ќе биде претседател на ДИК, туку кој ќе ги брои гласовите. Лидерот на ДС укажува дека СДСМ има големо влијание во администрацијата.

"Зошто Владата, кога ја презеде власта во 2002-2003 година, не предложи ваков закон, па за период од 3 до 3,5 години имаше можност да се изгради систем, да се разработи систем, како и на кој начин оние кои ќе бидат вклучени во овие изборни тела навистина да бидат неполитички определени, квалитетни кадри и да бидат остречени", изјави Павле Трајанов.

За Трајанов, понудата на власта би била поприфатлива само доколку претходи процес на департизација на државните административци.

збор или два, туку навреди, плукања и величења од стилот "ни направивте маркетинг што нам ни одговара. Тоа значи дека ние сме победници" итн. Она што требаше да се разгледува е оставено на буниште, а кој

дејќи немаат потпора. Отсутува политичката волја за отстранување на поранешните изборни слабости: притисок, гласање за повеќе лица, кршење на избирачките кутии, ригорозно казнување на "револверашите" итн. Зна-

чи, овој куп слабости останува да биде проблем, иако во оваа фаза на кристализирање на ставовите постојат паметни идеи или заложби за регулирање на изборните правила. Инаку, на сцена се два концепта, а поддржувачите на идеите како магариња се инаетат, се судираат, се поттурнуваат, бидејќи не постои волја за компромис, односно нема волја за избор

ПОД ПРИТИСОК

"Македонија има 40 проценти невработеност. И оние луѓе кои не се партизирани во државната администрација ќе бидат под многу непријатен жесток притисок да одработат некои работи кои се надвор од законот", изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој не сакаше да коментира во врска со понудениот датум за избори, кој го предложи премиерот Бучковски.

едлага партиите, преку своите претставници во избирачките одбори, регионалните комитети и во ДИК, да го контролираат изборниот процес. Кое зло ќе го изберат? Најверојатно она кое ѝ одговара на владејачката гарнитурa. Но, има проблем со бројот на пратениците, кои треба да гласаат за моделот, па затоа и се додворуваат на позицијата која, пак, е не-

ПО ДЕФИНИЦИЈА

"По дефиниција, власта врши страшен притисок врз вработените во севкупната државна и јавна администрација", истакна пратеникот Илија Китановски од ВМРО-ДПМНЕ во репликата по расправата на Борис Кондарко.



цијата власта е онаа која в раце ги има инструментите за создавање услови и контрола на одвивањето на изборите. Второ, за фер и нормални демократски избори опозицијата треба да се бори за регуларност, а не да придонесува за вжештување на политичката атмосфера. Вака, двата политички субјекта ја отфрлаат одговорноста за одржување демократски избори. Имено, во овој момент не постои клима за подготвување на изборната регулатива, констатира подзаборавениот Дон Кихот на македонската политика (Тито Петковски), бидејќи "ветерниците", СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, го кочат процесот.

"Апсолутно меѓународната заедница е во право што се наметнува да ни биде старател", нагласува пратеникот Петковски, кој всушност сака да укаже дека ако нам ни е потребен старател, тогаш "не

И НАШИТЕ ПРАТЕНИЦИ ИМААТ ТЕНКИ НЕРВИ!

"Немојте преку грбот на СДСМ да се препукуваат Народна и ВМРО-ДПМНЕ, ние немаме ништо со тоа", се брани Борис Кондарко од жестоките реплики.

"Господине Кондарко, веќе е одвратно да се



слуша, и од Вас и од дел од колегите од СДСМ, дека ВМРО-ДПМНЕ е главен дежурен виновник во оваа држава за сè она што не чини", изјави пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Силвана Бонева, во нејзината контрареплика.

"Ако Ви е одвратно, можете да излезете од салата", истакна Кондарко во својата "обланда".



"КАЛАУЗОТ" НА ОПОЗИЦИЈАТА

"Не сум го слушнал. Јас не бев повикан на брифингот", вели Груевски.

"Владата нема капацитет да организира и да спроведува фер и демократски избори. Затоа меѓународната заедница е во контакт со опозиционите партии", истакна претседателот на ПДП, Абдулади Вејсели веднаш по средбата со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, со кој разговарале за парламентарните избори.

на помалото зло. Затоа се наметнува прашањето дали има поголемо зло од почнување политичка кампања, а притоа секој да ја избегнува одговорноста за одржување фер и демократски избори?

Прво, по силата на функ-

сме способни да организираме фер избори".

Но, старателството значи уште нешто друго, дека не сме подготвени да ја пречекориме риската граница меѓу поимот за примитивен народ и цивилизирана нација.

Значи, постои можност на непријателите да им дадеме дополнителни аргументи дека сме вештачка нација и вештачки создадена земја. Теза која на сите меѓународни манифестации, конгреси и симпозиуми постојано ја туркаат нашите соседи. Затоа, сè ова што всушност се случува во собраниската арена е бурлеска режирана од политичките центри на моќ во земјата. Позицијата сака државната администрација да го контролира одвивањето на гласањето, а опозицијата пр-

одлучна - дали да се фати за сламката? Меѓутоа, во овој момент, по сè изгледа, јадењето кој го нуди власта е соголен, па поради тоа изборниот модел се наоѓа во "пат позиција". Ниту на небо, а уште помалку на земја, бидејќи нашите политичари сами вештачки си го подигнуваат рејтингот, иако тој одамна им паѓа надолу. Затоа, ни се случува политичарите да ни се занесуваат и да се кочоперат со својата некогашна слава, која сега треба да се испита кај електоратот.